



**ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ - МЕЃАШИ
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Адреса: ул. "Коста Новаковиќ" бр. 22 а, Скопје

тел: (02) 2465-316; тел/факс: (02) 2463-900

info@childrensembassy.org.mk; www.childrensembassy.org.mk

**ЗАВРШЕН ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА 2006 ГОДИНА**

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ

Скопје, декември 2006 година

СОДРЖИНА

0800 1 2222 - БЕСПЛАТЕН СОС ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ	3
БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ ПРИ ПДАС - МЕЃАШИ	8
ПСИХОСОЦИЈАЛНА И ЕДУКАЦИСКА ПОДРШКА НА ДЕЦАТА БЕЗ РОДИТЕЛИ ПО НАПУШТАЊЕТО НА ДОМОТ “11 ОКТОМВРИ”	11
ДЕТСКИ РАБОТИЛНИЦИ	9
ГЛОБАЛНА НЕДЕЛА НА АКЦИЈА 2006 - КАМПАЊА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА СИТЕ ДЕЦА ВО УЧИЛИШТЕ (24-30 април 2006)	
ПЕТИЦИЈА ПРОТИВ ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ПАРТИЈАТА БРАТСКА ЛЌУБОВ, СЛОБОДА И РАЗНОВИДНОСТ	14
ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО	
ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИТЕ СОС ЛИНИИ , ВО ОПРАГНИЗАЦИЈА НА Child Helpline International u Briss - ШВЕДСКА	
МЕЃАШИ ЧЛЕНКА НА ГРАЃАНКАТА ПЛАТФОРМА НА МАКЕДОНИЈА	
НОВА FUNDRAISING АКЦИЈА ВО СОРАБОТКА СО УЧИЛИШТЕТО НОВА	
ВНАТРЕШНО РАСЕЛЕНИТЕ ЛИЦА ОД ПРИФАТИЛИШТЕТО НА МЕЃАШИ, ПО 5 ГОДИНИ СЕ ВРАТИЈА ВО СВОИТЕ ДОМОВИ	18
УЧЕСТВА	21
ДОНАЦИИ	20
Благодарност до донаторите:	20

МИСИЈА

Ррвата детска амбасада во светот - Меѓаши е невладина организација чија цел е заштита на децата и нивните права и зајакнување на НВО движењето за правата на детето во Република Македонија. Амбасадата се залага за почитување на детската личност преку заштита на нивните права, застапување на најдобри интереси и збогатување на животот со содржини кои детството го прават сигурно и творечко. Амбасадата ги поврзува децата од различни меридијани и го збогатува животот на децата со содржини кои детството го прават среќно, радосно и творечко.

ОПИСЕН ИЗВЕШТАЈ

Во текот на 2006 година Првата детска амбасада во светот - Меѓаши спроведе низа активности насочени кон имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Република Македонија. Од нив посебно би ги споменале следниве:

0800 1 2222 - БЕСПЛАТЕН СОС ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ

СОС телефонот за деца и млади при Првата детска амбасада во светот-Меѓаши е прв бесплатен телефон за деца и млади во земјава, кој континуирано функционира веќе 14 години (од 1993). До сега на телефоните се имаат јавено над 16 000 деца и млади во врска со проблеми поврзани со насилство (физичко, сексуално и психичко), проблеми во семејството, со другарчињата, љубовни проблеми, лични проблеми и други. Од почетокот до денес на овој телефон доброволно се ангажирани околу 150 активисти, обучени студенти и дипломци (психолози, педагози, социјални работници). Децата и младите можат да се јават и да зборуваат за проблемите кои ги имаат секој работен ден од 8.00 до 20.00 часот.

Во периодот од 1 јануари 2006год до 31 декември 2006 год на бесплатниот СОС телефон за деца и млади (0800 1 2222) се имаат јавено 704 јавувачи.

- На табелата се гледа бројот на обавени разговори, бројот на повици, вкупниот број на повици за секој месец поединечно, како и бројот на јавувачите од женски и од машки пол.


МЕСЕЦ	БРОЈ НА РАЗГОВОРИ	ЖЕНСКИ	МАШКИ	БРОЈ НА ПОВИЦИ
јануари	57	36	21	68
февруари	78	59	19	81
март	84	55	29	52
април	80	55	25	49
мај	70	47	23	70
јуни	82	55	25	63
јули	47	36	11	49
август	69	53	14	69
септември	56	45	11	58
октомври	27	25	1	28
ноември	34	27	7	45
декември	20	21	4	22
ВКУПНО	704	514	190	/

- На табелата се гледа процентуалната застапеност на најчестите видови на проблеми поради кои јавувачите се обратиле до СОС службата во изминатите 12 месеци

ВИД НА ПРОБЛЕМ	БРОЈ НА РАЗГОВОРИ	ПРОЦЕНТИ
1. Злоупотреба и насилство	126	18%
○ Физичко насилство	50	39.7%
○ Сексуално насилство	26	20.63%
○ Психичко насилство	15	11.90%
○ Домашно насилство	35	27.77%
2. Дечко/девојка релации (сексуалност и сексуални релации)	136	19.31%
3. Психосоцијално, ментално и физичко здравје	110	15.62%
4. Информации за СОС телефонот	54	7.7%
5. Фамилијарни односи	63	8.94%
6. Правни работи	42	5.96%
7. Користење и злоупотреба на психоактивни супстанции	33	4.68%
8. Финансиска помош	36	5.11%
9. Училишни проблеми	20	2.84%
10. Односи помеѓу врстници	26	3.7%
11. Бездомници/ базични потреби	10	1.42%
12. Комерцијална експлоатација (проституција, педофилија, питање итн)	12	1.7%
13. Друго	36	5.11%
ВКУПНО	704	100%

- Јавувачи од женски пол имало 514 (73%), од машки пол имало 190 (27%).

- Од графиконот може да се види процентуалната застапеност на јавувачите по старосни категории.



Најмногу јавувачи имало од Скопје 345 (49%), потоа од Прилеп 121(17.18%), од Велес 38 (5.4%), Битола 31 (4.4%), Струга 9 (1.21%), Куманово 12 (1.7%), Св Николе 8 (1.1%), Охрид 41 (5.82%), Кочани 5 (0.71%), Винаца 5 (0.71%), Тетово 4 (0.56%), Кавадарци 4 (0.56%), Штип 4 (0.56%), Пробиштип 6 (0.85%), Зајас 2 (0.28%), Кичево 3 (0.42%), Гевгелија 2 (0.28%), Струмица 5 (0.71%), Стар Дојран 3(0.42), Радовиш 1 (0.14%) и од неидентификувана локација 55 (7.81%).

Реализирани активности

- СОС телефонот склучи договор за соработка со СОС телефонот за превенција од трговија со луѓе (0800 11111) кој функционира во рамки на Отворена порта, и со СОС ИНФО Дрога/сида (0800 1 4444).Изработката на заедничкиот флаер на трите бесплатни линии се реализираше со помош на UNICEF.
- Беше одржана обука на десетина нови волонтери кои му се приклучија на тимот на СОС волонтери. Обуката ја држеа волонтери кои подолго време волонтираат на телефонот и координаторот на телефонот. Темите на обуката беа: користење и злоупотреба на психоактивни супстанции, сексуалност и сексуално преносливи болести, детските права и нивното кршење, злоупотреба и насилство над децата, други проблеми со кои се среќаваат децата и др.
- Во рамки на обуката за волонтери беа посетени повеќе СОС телефони, владини и невладини организации со кои нашиот телефон соработува, меѓу кои: Линија за семејно насилство,

- Заедно со СОС линијата за првенција од трговија со луѓе и СОС линијата за дрога, од 20 до 23 јуни 2006 беше одржан тренинг за волонтерите од овие три линии. Целта на тренингот беше волонтерите да се запознаат со темите и областите со кои не се во директен, како и размена на искуствата помеѓу самите волонтери со цел подобрување на соработката и координацијата помеѓу СОС линиите.
- Од 7 до 12 февруари 2006 година Гордана Пирковска Змијанац - програм менаџерка на ПДАСМ и Маја Корубин - Координатор на СОС телефонот за деца и млади, учествуваа на вториот европски состанок на CHI (Child Helpline International), меѓународна мрежа на СОС телефони за деца и млади, одржан во Будимпешта. На состанокот беше разговарано за актуелни теми од областа на работата на СОС телефоните и беа донесени идните чекори кои се планира да се спроведат во наредните шест месеци.
- Во изминативе 12 месеци учествувавме на неколку ТВ и радио емисии на: А1 телевизија, Сител, Македонско радио и други, а прилози за СОС телефонот излегоа во повеќе весници и списанија, меѓу кои: Дневник, Вечер, Вест, Нова Македонија, Време, Утрински весник, Поглед и други.
- Во месец септември беше ангажиран Станислав Петковски спец. по медицинска психологија да врши обука на новите и старите волонтери на СОС телефонот

Веќе една година поставена е бесплатната телефонска линија (0800 1 2222) од страна на **Македонски телекомуникации**. Со оваа линија се постигна СОС телефонот да стане подостапен за децата и младите, посебно оние од пониските социјални слоеви. На оваа бесплатна линија може да се јават и они на кои им е исклучен телефонот поради неплатени сметки.

Освен од **Македонски телекомуникации**, работата на СОС телефонот е поддржана и од **Стопанска банка**, од која добивавме финансиска помош за дел од трошоците за лице за координација во времетраење од една година.

Оваа година СОС телефонот склучи договор за партнерство со СОС телефонот од Ирска кој функционира во рамки на невладината организација за првенција на насилството врз децата - ISPCC. Со тој договор ISPCC се обврза дека ќе покрие дел од буџетот потребен за СОС телефонот за деца млади и дека ќе припреми тренинг за обезбедување на самоодржливост на телефонот.

Од јули 2006 како наш поддржувач беше и **Peksim** - компјутери, кој шест месеци ги покриваше трошоците за работата на СОС телефонот.

Им благодариме

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ ПРИ ПДАС - МЕЃАШИ

Во период од 01.07.2006 до 15.12.2007 правната служба во ПДАС водеше вкупно 11 случаи по кои сме повеле постапка пред надлежни органи. Инаку бројот на случаи што побарале правен совет од правната служба за што немало потреба од водење на било каква постапка е поголем и приближно број 15 случаи вкупно.

При превземањето на случаите правната служба се користи со СОС телефонот на кој се пријавуваат поголем број од случаите, потоа изор на информации претставуваат јавните медиуми како и граѓаните кои самоиницијативно доаѓаат во Амбасадата да пријават случај и други начини.

Во својата работа правната служба соработува со Центрите за социјална заштита, со службите за Јавна безбедност, потоа со Народниот Правобрнител, со Јавниото Обвинителство и други државни органи и социјални установи.

Случаи проследени во правната служба на ПДАС - Меѓаши за овој период:

*** Телесна повреда на малолетно девојче со куршум од непознат сторител.**

На 12.07.2006 г. од страна на ПДАС - Меѓаши до Јавното Обвинителство беше поднесена Кривична пријава за телесна повреда против непознат сторител/и. Жртва во овој случај е осумгодишно девојче во чија нога залетал кршум истралан од непознат правец. За среќа куршумот претходно удрил во бетонски ѕид и по одбивањето кршумот го погодило девојчето. Поради оваа околност истрелот не го довел здравјето на девојчето во голема опасност, но последиците од претрпениот страв не се занемарливи.

Како извор на информација ни послужи напис во дневниот весник "Дневник" од 7 јули 2006 год.

***Недозволено егзибиционистичко однесување на постар човек пред малолетни девојчиња.**

Анонимен јавувач пријави на СОС телефонот егзибиционистичко однесување на соседот Р.Ш пред малолетни девојчиња во зградата. Јавувачката исто така изрази и загриженост поради можноста Р.Ш да го пројавува своето патплошко однесување и пред неговите малолетни

внуки со кои наводно останувал дома додека нивните родители се на работа.

На 13.07.2006 г. правната служба овој случај го пријави до ОВР - Чаир со цел полицијата да го испита овој случај и да превземе мерки од својата надлежност.

На 21.07.2006 добивме одговор од ОВР дека од нивна страна се превземаат оперативни мерки и дејствија за утврдување на вистинитоста на анонимното јавување. Во просториите НКПС "Чаир" извршен е информативен разговор со Р.Ш во кој е утврдено дека Р.Ш живее заедно со својата жена, синот, снаата и три малолетни внуки. Тој е пензионер и го издржувал своето семејство со својата пензија. Инаку Р.Ш во околината на Бит Пазар бил познат како чесен стар човек. Сепак ОВР Чаир во одговорот наведе дека ќе превземе мерки и доколку забележат одредена социо-патолошка појава за што благовремено Би не известиле. По нивниот наод правната служба го затвори овој предмет до следно јавување на анонимниот јавувач или дополнителен одговор од ОВР - Чаир.

***Случај на занемарување на дете.**

Случајот го пријави чичкото на малолетникот Б.Т (15 години) на 07.08.2006г. М.Т пријави дека малолетникот Б.Т живее со својата мајка во услови кои се предуслов за негов лош психо- социјален развој. Јавувачот потенцираше дека постојат индиции дека мајката се бави со илегални активности (проституција) и дека синот е запоставен од мајката и не покажува интерес за продолжување на неговото образование по завршување на основното училиште.

За овој случај го известивме Меѓуопштинскиот центар за социјални работа од Скопје - Одделение за брак и семејство каде се води постапка за надзор на вршење на родителското право. Органот за старателство го истражи случајот и даде мислење дека Б.Т живее во атипични услови на живеење што се резултат на културното и воспитното влијание на неговата мајка што во целост ги прифатило. Центарот изјави дека детето не покажува воспитна задушеност и дека интелектуалната возраст одговара на календарската. По укажаната помош детето е мотивирано да се запише во средното угостителско училиште.

Од страна на Амбасадата обавени се разговори со М.Т и чичкото изрази задоволство од грижата што ја превземале институциите по овој случај.

***Киднапирање на дете**

На 01.09.2006г. на СОС телефон се јави родител (мајка С.С) на дете да пријави дека таткото го киднапирал нивниот осумгодишен син. Инаку по разводот родителите живеат одвоено, а детето е под старателство на мајката. Таа пријави дека по одземањето на детето од страна на таткото поминале месец и половина и таа немала пристап до него.

Случајот го пријавивме во Центарот за социјални работи од Ресен каде се водели постапката за регулирање на односи на родители и деца, поточно постапка за уредување на лични односи на дете со родител кај кого не е доверено детето.

***Физичкио насилство врз дете**

На 13.09.2006 пријавен е скучај на физичко насилство врз малолетникот НФ (10г.). Случајот го пријави таткото Н.Б според кој мајката го малтретирала детето и нивниот син одбива да живее со својата мајка.

Случајот е пријавен во Меѓуопштински центар за социјални работи- Скопје одделение за Брак и семејство. Иако случајот по втор пат го пријавивме во центарот од нивна страна не е добиен одговор на нашето барање. Постапката ја продолжуваме.

***Физичко насилство врз деца од страна на професорот по физичко воспитание во Домот за згрижување на деца "25 Мај".**

Случајот го пријави анонимен јавувач на 28.09.2006.

Случајот веднаш го пријавивме во Меѓуопштинскиот центар за социјална работа од Скопје, кај Народниот Правобранител директно до Директорот на Домот.

Центарот за социјална заштита од Скопје се огласи за ненадлежен бидејќи децата не се штитеници на МЦСР - Скопје.

Од исти причини и Народниот Правобранител покажа исцрпување на постпките од негова надлежност бидејќи не е лоцирана надлежна институција од која НП би побарал известување за постапката.

Поради недостаток на информации за личните имиња на децата испративме писмо за достава на информации до послициска станица Чаир каде случајот бил пријавен за да можеме преку преписка со Скопскиот центар да пронајдеме чии штитеници се децата. Моментално чекаме одговор од ОВР - Чаир. Потоа ќе следи соработка со центарот кој ја водел постапката за институционална заштита на деца без родители и нивно сместување во установа за социјална заштита.

По добивање на соодветни информации планираме да поведеме и постапки пред надлежните Државни инспекторати.

***Незадоволство на ученици од кадровската политика на директорот и од квалитетот на образовниот процес.**

На 16.10.2006 г. група ученици од ОУ. "Ибе Паликуќа" испратија писмо до нашата Амбасада во кое изразија незадоволство од Кадровската ополитика на директорот на училиштето. Имено децата сметаат дека дел од професорите немаат соодветна стручна подготовка по предметната настава што ја обезбедуваат и дека предаваат по застарени методи во инку лоши материјални услови во училиштето.

Случајот го пријавивме кај Народниот Правобранител. Истиот на 06.11.2006 го пријавил случајот кај Државниот трудов инспекторат за

инспекциски надзор во однос на спроведените постапки за вработување на наставниците во основното училиште согласно Законот за работни односи и согласно законот за Основно образование. Исто така пријавен е случајот и кај Државниот просветен инспекторат заради надзор над образовниот процес обезбеден од страна на директорот. Постапките пред инспекторатите се во тек.

***Посредување при проституција со малолетници**

Педагогот Л.М од ОУ. "Климент Охридски" с. Миравци Гевгелиско на 10.11.2006 пријави сомневање дека чети малолетни деца (П.Т-13г, П.Е-12г, П.А-11г и П.О-9г.)се жртви на локален макро. Случајот го пријавила П.В мајка на децата.

случајот веднаш го пријавивми во Министерството за внатрешни работи во одделението за трговија со луѓе и илегална миграција. Исто така случајот е пријавен и во дневен весник. Истрагата на МВР е во тек. Правната служба моментално соработува со овие служби.

***Занемарено дете**

На 20.11.2006 пријавен е случај на занемарена 20 годишна девојака која боледува од атрофија на мускули. Случајот го пријави нејзиниот брат М.З кој објасни дека неговата сестра живее со нејзиниот татко кој бил агресивен и неодговорен човек. Тој не водел грижа за неговата ќерка, не ја води на лекарски прегледи, не ја храни и воопшто не се грижи за нејзиниот социјален развој. Девојчето на учи средно школо и има запоставен социјален живот.

Правната служба во моментов бара најдобри можни решенија согласно законите за Здравствено осигурување и Законот за социјална заштита со цел да и се обезбеди најдоброто можно решение во соработка со надлежните центри за социјална заштита.

*** Физичко насилство врз малолетник**

Таткото С.Д на 24.11.2006г. пријави насилство врз синот И.Д. во подготовка е кривична пријава до основното Јавно Обвинителство.

***Физичко насилство врз малолетник**

Мајката В.Р на 24.11.2006 пријави физички напад од страна на комшиите на возраст од 45г. и 22г. врз нејзиниот син Р.А (12г.). Во подготовка е кривична пријава.

ПСИХОСОЦИЈАЛНА И ЕДУКАЦИСКА ПОДДРШКА НА ДЕЦАТА БЕЗ РОДИТЕЛИ ПО НАПУШТАЊЕ НА ДОМОТ "11 ОКТОМВРИ"

Првата детска амбасада во светот - Меѓаши во Декември 2005 година започна со имплементација на проектот "Психосоцијална и

едукациска поддршка на децата без родители по напуштање на домот 11 Октомври".

Фондот за социјални инвестиции, Проект за развој на општините утврди листа на приоритети на град Скопје меѓу кои беше избран и нашиот предлог проект. Во изборот на приоритетот учествуваше Светската Банка, Министерство за труд и социјална политика и координаторката на град Скопје и г-ѓа Лилјана Поповска.

Во изминатата 2005 година се одвиваа подготвителните активности за отпочнување со имплементација на проектот "Психосоцијална и едукациска поддршка на децата без родители по напуштање на домот 11 Октомври".

Во периодот од 11 месеци, односно од декември 2005 до ноември 2006 година, Првата детска амбасада во светот -Меѓаши континуирано ги остваруваше предвидените активности со членовите од целната група.

Во периодот од месец Јули до Ноември, континуирано се одвиваа едукативните работилници за компјутери, англиски јазик и кулинарство. Младинците од целната група работеа во две работни групи кои беа поделени според нивото на познавање на јазикот односно компјутерските вештини.

Работилниците за психосоцијална поддршка на младинците се одвиваа на одредени теми и на момент повеќе наликуваа на едукативни работилници, додека советувањето на младите се одвиваше во форма на индивидуална работа со оние кои имаа таква потреба.

Во рамки на проектот беа реализирани четири кино посети и две посети на театар.

Во месец Јули, поточно 14. 07. 2006 беше одржан состанок во Министерството за Труд и Социјална политика. Состанокот беше вонредно свикан од страна на ПРО (Проект за развој на општините), а поканети страни беа сите потписници на договорот за соработка за проектот "Психосоцијална и едукациска поддршка на децата без родители по напуштање на домот 11 Октомври" и Министерството за финансии на Р.М. ПДАС-Меѓаши и ПРО беа иницијатори за одржувањето на овој состанок чија цел беше да се укаже алармантната состојба со младинците од целната група во рамки на која од страна на Меѓаши беа детектирани одредени посериозни форми на девијантно однесување и специфични психофизички состојби кои ги надминуваат можностите за директна интервенција на Граѓанските организации. На состанокот со Министерот Стевче Јакимовски беше разговарано за состојбата со младинците, за поединечните случаи како и за понатамошните чекори кои треба да бидат преземени.

Последниот (четврт) семинар беше во функција на запознавање на надлежните институции (Министерство за труд и социјална политика; Меѓуопштински центар за труд и социјална политика; Град Скопје), невладините институции како и пошироката јавност со резултатите од имплементацијата на проектот. За таа цел семинарот беше подготовка на форум театар во кој младинците одбраа дел од приказните од нивниот реален живот, случки кои оставиле силен печат

за некои од нив, а кои несебично и со огромна доверба ги споделија со нас и собраа храброст да се отворат пред јавноста и зборуваат за својата болка.

Семинарот се одржа во Скопје, во периодот од 21. 09 до 24.09 во хотел Континентал, а на 25. 09. 2006 беше организиран форум театар за јавноста во кој главни актери беа младинците од целната група.

На форум театарот беа поканети: Проект за развој на општините; Министерство за труд и социјална политика; Меѓуопштински центар за социјална работа; Град Скопје; Детскиот дом "11 Октомври"; Министерство за финансии; невладини организации; СОС детско село; еден дел од гостите беа поканети од страна на младинците, а тоа беа нивни пријатели, старатели и други.

Настанот беше забележан од медиумите и во непосредниот период кој следеше во неколку весници во Р.М. излегоа текстови во кои отворено беше проговорено за судбините на овие младинци додека тие престојувале во домот или дом семејствата, за нивните страдања, но секако не беа заборавени приказните кои се позитивен пример и кои треба да бидат урнек за згрижување на децата без родители и родителска грижа.

Во периодот додека се работеше на оснажување на младинците тие формираа своја невладина организација што е резултат и огромен показател на превземање одговорност за самостоен живот и продолжување на психосоцијалната поддршка на децата без родители кои ги напуштаат домовите или дом семејствата со што би ја продолжиле мисијата на давање поддршка на оваа маргинализирана целна група.

Но, формирањето НВО не значи само регистрирање на здружение. Тое значи работа која бара човечки ресурси и материјални ресурси за работата на организацијата. Она што може да се каже за оваа група младинци е тоа дека ним навистина им е потребана помош и поддршка за организациско работење, односно иницијативите и желбите за нешто не се доволни туку потребни се капацитети за справување со одредени задачи.

Новото здружение "подобар живот", доби огромна поддршка од Првата детска амбасада во светот-Меѓаши. Во процесот на регистрација, младинците беа секојдневно во нашата организација, го работеа статутот на организацијата, добија правна помош за сите чекори кои се потребни да се организира здружение, добија дел од канцелариска опрема меѓу која и компјутер, а пред се добија морална поддршка за формирање на здружение кое ќе биде во функција на помош и поддршка на младинците кои ги напуштаат домовите или дом семејствата. На тројца младинци од групата кои се и дел од формираната граѓанска организација, Меѓаши им овозможи во месец ноември да посетуваат обука за изработка и водење на предлог проекти заедно со волонтерите од нашата организација.

Покрај активностите предвидени со планот за имплементација на проектот, ПДАС-Меѓаши им излезе во пресрет на младинците од целната група во решавање на некои нивни секојдневни проблеми. Така на пример во месец април на Мери Бирчовска и беше помогнато

во преселба во ново живеалиште, на Анче Стојова во повеќе наврати и беше помогнато во пишување на писма и советување како да постапи во процесот на вадење на нејзиното државјанство (таа по основ на нејзиниот родител нема сеуште Македонско државјанство).

На еден од младинците од групата, Ирфан Бајрам, му беше овозможена донација од 100 евра. Донацијата беше направена од страна на една жена која се јави во нашата амбасада и кажа дека има желба да донира одредени сретства на некое дете без родители. Бидејќи сумата не беше голема доколку се подели на сите младинци од целната група, одлуката беше да се додели некому, кому му е најпотребна. Бидејќи Ирфан неодамна се ожени и очекува да стане татко, а живее од социјална помош, решивме тој и неговото семејство да ја добијат таа донација.

Исто така за една младинка (Тереза Христовска) која имаше желба да го изучува италијанскиот јазик обезбедивме волонтерка од Првата детска амбасада еднаш неделно по час и половина да и даваше часови по италијански јазик. За еден младинец од целната група (Ердоган Камбери) кој имаше желба да заврши четврти степен од средното образование, обезбедивме донација која ќе му го овозможи тоа. Тој веќе се запиша во средното дрводелско училиште и досега положи три испита.

Младинците беа охрабрени да го одржуваат контактот и барањето советодавна поддршка од тимот во Првата детска амбасада во светот - Меѓаши и по истекот на микро проектот.

ДЕТСКИ РАБОТИЛНИЦИ

Детските работилници се една од првите активности на Првата детска амбасада во светот - Меѓаши. Тие функционираат веќе 13 години и претставуваат можност децата од различна етничка припадност и со низок економски статус заедно дружејќи се, преку најразновидни активности според нивните интереси и со употребата на соодветни прирачни средства да ја развијат својата креативност и фантазија. Сите работилници беа водени од волонтери / ки:

- компјутерска работилница: Јован Мазгански, Ирена Пејиќ;
- англиски јазик: Кристина Крстевска, Александра Велкова, Драгана Митовска, Стрилка Рогушева
- албански јазик: Фросина Пандурска;
- германски јазик: Славица Јосифовска;
- едукација за човекови вредности: Лидија Балтовска;
- астрономија: Борче Милчески;
- ликовна: Магдалена Павловска, Марија Илиеска, Слаѓана Кировска ;

- оригами: Јулијан Кашовски;
- математика: Ирена Србиноска;
- за добро здравје: Гоце Талевски;
- допишување со непознато другарче: Борче Стојановски;
- еколошка: Јован Мазгански;
- спортска: Андријана Колевска;

Вкупниот број на деца кои ги посетуваат работилниците изнесува 165, а секоја група е сочинета од 10 - 15 деца, на возраст од 4-15 години, еднакво застапени и девојчиња и момчиња.

Вкупниот број на работилници изнесува 27, а се реализираат од страна на 18 волонтери / ки.

Покрај посета на работилниците ги организиравме и следниве активности:

на 2-ри декември организиравме едукативно - рекреативен излет на Водно во кој учествуваа деца, родители, волонтери и вработени во детската амбасада - Меѓаши. Се организираше:

- натпревар во возење на ролери;
- кратко предавање за еколошките проблеми, како и потребните активности од страна на луѓето за намалување на истите;
- манифестација засадување на млади дрвца и
- присуство на манифестацијата за гасење на пожар во природа, во организација на Црвениот крст на Македонија.

На 17 - ти декември организиравме посета во планетариум, во кој учествуваа децата членови на Детските работилници, нивните родители, волонтерите и вработените од детската амбасада - Меѓаши.

На 19 декември децата од работилницата по англиски јазик го посетиа Американ Корнер на таканаречен *Ден за раскажување на приказни*, кој беше инициран од нивна страна.

На 27 - ми декември организиравме новогодишна забава и маскембал за сите деца членови на Детските работилници. На забавата децата беа маскирани во прекрасни маски, а присуствуваа и нивните родители. Забавата се одвиваше во игротеката Фантазија. Голема благодарност до сопственичката на игротеката Фантазија, Хелена Роза, која го донираше просторот за три термина на забава, поточно од 15 до 21 часот.

Исто така, на новогодишната забава децата имаа освежување донирано од Лозар - Битола, како и лотарија, донирана од госпоѓа Лидија Балтовска. И до нив голема благодарност за несебичниот ангажман.

Во периодот од октомври - декември, Детските работилници беа финансиски поддржани од Австарлиската амбасада во Белград.

Детските работилници беа координирани од Татјана Јаневска

Глобална недела на акција 2006 “Да ги вклучиме сите деца во образованието”

Последната недела од месец Април (24.04–30.04) ја посветиме на светската кампања “Глобална недела на акција 2006” чија тема оваа година беше “Да ги вклучиме сите деца во образованието”. Глобалната недела на акција секоја година на светско ниво ја организира интернационалната мрежа **Global Campaign for Education**.

“Од 24–30 април, граѓанско општество составено од активисти за детски права, групи од наставници и НВОа, покажаа дека навистина се грижат да обезбедат секое дете да добие квалитетно образование, донесено од квалитетен наставник. Обединети во оваа задача, во 112 земји во светот, милиони деца и возрасни вклучени во кампањата одржуваа симулирани судски сослушувања, подучуваа, маршираа по улици, боеа слики, праве постери, се среќаваа со официјални лица, гласаа за наставници и го додадоа својот глас кон кампањата.” Меѓу познатите личности кои се вклучија во оваа кампања беше и **Анџелина Џоли**. И Македонија беше дел од оваа глобална кампања. Кампањата започнаа со марш на Градскиот Плоштад. Благодарение на **Акцент Медиа**, 10 билборди со пораката: “На секое дете му е потребен наставник! – *Ако можеш да го прочиташ ова, тогаш заблагодари му се на наставникот!*” се поставија во центарот на градот за да го означат почетокот на кампањата. (продолж. На стр.2)

На 26. април 450 ученици од Скопје заедно со нивните наставници маршираа на градскиот плоштад. Тие маршираа со транспаренти и пораки за вклучување на сите деца во образованието. Истиот настан се одржа и во другите градови во Македонија, со вкупно учество на национално ниво од преку 2000 деца.

На 27 април организиравме состанок со заменик Министерот за финансии, г-дин Максут Али. На овој состанок децата заедно со нивните наставници бараа зголемување на буџетот за образование – само за вклучување на децата кои не посетуваат

задолжително основно образование, кое е загарантирано со Уставот на Република Македонија и Конвенцијата за детски права.

Истиот ден, децата и нивните наставници имаа средба со членови на Парламентот од Комисијата за образование, наука и спорт. На оваа средба децата побараа: сите оние деца кои не одат на училиште (18000) да го започнат своето образование и да се обезбеди оброк за нив, да се отворат нови паралелки за овие деца и да се вработат уште наставници, додека Центрите за социјална работа да бараат од родителите кои добиваат социјална помош потврда дека нивното детето оди на училиште.

Поддршка за Глобалната недела на акција 2006 добивме: **Претседателот на Р.Македонија г-дин Бранко Црвенковски, Градоначалникот на Град Скопје г-дин Трифун Костовски, Министерството за финансии, Собранието на Република Македонија, Градот Скопје, Општина Велес, Општина Боговиње, Општина Могила, Општина Росоман, Општина Штип, Општина Неготино, ОУ„Живко Брајковски“-Бутел, ОУ„К.П. Мисирков“-Радовиш, ОУ„Лазо Трповски“-Скопје, ОУ„11 Октомври“-Скопје, ОУ„Трајко Андреев“-Велес, ОУ„Рајко Жинзифов“-Долно Оризари, Велес, СОУ „Иднина“ - Скопје, ОУ„Гоце Делчев“ - Штип, НВО Доверба - Куманово, ПХУРТ-Делчево, Детски дом 11 Октомври - Скопје, ОУ„Васил Главинов“ - Велес, ОУ„Блаже Конески“ - Велес, ОУ„Св.Кирил и Методиј“ - Велес, ОУ„Благој Кирков“ - Велес, ОУ„ЈХК Цинот“ - Велес, ОУ„Стојан Бурчевски-Буридан“ - Велес, ДПТУ Млечен ресторан „ВЕГЕРА“ - Скопје, ни помогна околу обезбедувањето на бели печива за време на маршот во Скопје, АД „ПИВАРА“ - Скопје, ја подржа акцијата и донираше 20 пакети сокчиња за децата, **Потрага по заедничка основа** кои донираа ЦД-иња од серијата "Наше Наало" за сите учесници, **г-ѓа Виолета Томовска - естраден уметник, и г-ѓа Кристина Дикинсон.****

За повеќе информации за тоа како течеше акцијата во другите земји, посетете ја страницата на интернационалната мрежа Global Campaign for Education:

www.campaignforeducation.org

Петиција против легализација на партијата Братска Љубов, Слобода и Разновидност

На 19. јули, веднаш по веста дека судот во Холандија ја легализирал партијата “Братска љубов, Слобода и Разновидност”, Амбасадата Меѓаши испрати протестно писмо и апел за потпишување петиција.

РЕАКЦИЈА ПО ПОВОД ЛЕГАЛИЗИРАЊЕТО НА ПАРТИЈАТА ЗА БРАТСКА ЉУБОВ, СЛОБОДА И РАЗНОВИДНОСТ ОД СТРАНА НА ХОЛАНДСКИОТ СУД

Првата детска амбасада во светот - Меѓаши , како меѓународна невладина организација за заштита на правата на децата, смета дека легализацијата на партија која ги застапува интересите на педофилите е опасност за безбедноста на секое општество, а посебна опасност за безбедноста на децата.

Амбасадата Меѓаши смета дека, програмските цели на оваа партија кои поддржуваат симнување на легалната возрасна граница кај децата за сексуални односи, легализирање на детската порнографија, па дури и легално прикажување и промовирање на насилна порнографија, е спротивна на духот на Конвенцијата за заштита на правата на детето.

Имено потписничките на Конвенцијата за правата на детето се залагаат за меѓународна акција на државите и другите меѓународни организации во корист на хармоничен развој на личноста на детето, негово растење во семејна средина, во атмосфера на љубов и разбирање. Исто така залагањето на Партијата за овозможување на деца на возраст од 16 години да се занимаваат со проституција и да се појавуваат во порнографски филмови е во спротивност со Конвенцијата за забрана на најлошите форми од злоупотреба на детскиот труд бр. 182. Истата е ратификувана од Холандија на 14.02.2002 година. Оваа Конвенција досега ја имаат ратификувано 161 земја, а Република Македонија истата ја ратификува во Собранието на 30.05.2002 година како резултат и на залагањето на Првата детска амбасада во светот. Во оваа Конвенција во член 3 користењето, продукцијата и нудењето на деца за проституција, за продукција на порнографија се дефинира како една од најопасните форми на злоупотреба на детскиот труд.

Првата детска амбасада во светот ја поддржува Холандската организација за заштита на децата – Foundation Profit for World’s Children и нивната акција за собирање потписи за петиција за забрана на оваа партија. Би сакале да нагласиме дека, регистрирањето на оваа партија е во спротивност со **член 3** од Конвенцијата за правата на детето, каде се вели: Во сите активности кои се однесуваат на децата, од примарно значење се интересите на детето, без оглед дали ги спроведуваат јавните или приватните институции за социјална заштита, судовите, административните органи и законодавните институции.

Затоа сметаме дека Холандската влада треба да ги сочува “вратите

затворени' пред манипулацијата со правата на детето и да не дозволи легализација на едно од најопасните дела по правата на детето (сексуална злоупотреба/педофилијата), која директно е поврзана со злоупотреба, многу малку со сексуалната слобода!

ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО

Првата детска амбасада во светот—Меѓаши го испечати својот годишен извештај за 2005 година—**”Ние сме иднината”**. Во него се опфатени информации за активностите во 2005 и независното ревизорско мислење на КПМГ. Годишниот извештај може да се преземе од нашата интернет страница. Печатењето на годишникот е поддржано од **МЦМС** Фондацијата Институт отворено општество - Македонија (ФИООМ), Центарот за граѓанска иницијатива (ЦГИ), Прилеп.

Интернационална конференција на СОС линиите за деца, во организација на Child Helpline International и Briss –Шведска

Од 1. до 4. октомври, во Стокхолм се одржа третата интернационална конференција на СОС детски телефони од целиот свет, под покровителство на Шведската кралица Силвија. Покрај претставниците на СОС линиите, на конференцијата учествуваа и претставници на Меѓународната унија на Телекомуникации, кои и најчесто се јавуваат како поддржувачи на СОС детските линии. Преку работилници, на конференцијата беа меѓу другото промовирани новитети во работата на СОС линиите како: поддршка/разговор преку СМС пораки, преку е-маил, преку web-chat, како и посебни интерактивни портали “Од деца за деца”, каде децата поставуваат прашање за проблеми и раговараат на е-маил со обучен оператор. На оваа конференција нашиот СОС телефон 0800 1 22 22, претсавуван од г-ѓа Гордана Приковска—Змијанац—програм менаџерка на Амбасадата Меѓаши, доби сертификат дека се стреми кон задоволување на светските стандарди за работа на СОС линиите.

“Навистина е за пофалба колку современите технологии ја помагаат работата на СОС телефоните. Предизвик е и нашиот СОС телефон да профункционира на овој начин.” ни изјави г-ѓа Гордана по

МЕЃАШИ ЧЛЕНКА НА ГРАЃАНСКА ПЛАТФОРМА НА МАКЕДОНИЈА

На 16 Март 2004 година беше основана Граѓанската платформа на Македонија (ГПМ). Првата детска амбасада во светот-Меѓаши е една од организациите основачи на ГПМ и членка на Комитетот на ГПМ. Платформата е отворено место за размислување, демократска расправа на идеи, формулација на предлози, слободна размена на искуства и меѓусебно поврзување за делотворна акција на граѓанските организации што се посветени на градење граѓанско општество во Македонија. Во Граѓанската Платформа на Македонија членуваат 31 граѓанска организација.

Активностите предвидени во програмата за работа на ГПМ се насочени кон: подобрување на комуникацијата, координацијата и соработката на граѓанскиот сектор; развој на домашен систем на поддршка; воспоставување на граѓански сектор кој работи со највисоки етички стандарди на одговорност и јавност (транспарентност). Во рамки на програмата на ГПМ, Меѓаши е координатор на програмата за " дијалог и соработка со граѓанските организации, владата, бизнис секторот, медиумите и пошироката јавност".

За периодот од 2006/2007, програмата на ГПМ е ко-финансирана од страна на Европската агенција за реконструкција (ЕАР).

Граѓанска Платформа на Македонија

На 16 Март 2004 година беше основана Граѓанската платформа на Македонија (ГПМ). Платформата е отворено место за размислување, демократска расправа на идеи, формулација на предлози, слободна размена на искуства и меѓусебно поврзување за делотворна акција на граѓанските организации што се посветени на градење граѓанско општество во Македонија.

Платформата ќе поттикнува изградба на капацитет на граѓанските организации за мобилизација на домашна поддршка за нивните цели. Со мобилизација на поддршка и средства дома, ќе се намалува зависноста од меѓународни извори на финансирање. Платформата ќе поттикнува овозможувачка околина за домашна мобилизација на поддршка и средства.

Тоа ќе значи градење идентитет, имиџ и комуникации со јавноста што ќе ја зголемат довербата.

Тоа ќе значи граѓански сектор кој работи со највисоки етички стандарди на одговорност и јавност (транспарентност).

Тоа ќе значи способност да се документираат резултатите и делотворноста на граѓанските организации.

Првата детска амбасада во светот-Меѓаши е една од организациите основачи на ГПМ и членка на комитетот на ГПМ.

За периодот од 2006/2007, програмата на ГПМ е ко-финансирана од страна на Европската агенција за реконструкција (ЕАР). Активностите предвидени во програмата за работа на ГПМ се насочени кон: подобрување на комуникацијата, координацијата и соработката на граѓанскиот сектор; развој на домашен систем на поддршка; воспоставување на партнерски односи со државниот сектор, бизнис секторот и меѓународните организации. Во рамки на програмата на ГПМ, Меѓаши е координатор на програмата за " дијалог и соработка со граѓанските организации, владата, бизнис секторот, медиумите и пошироката јавност" .

Во рамки на програмата на ГПМ, Првата детска амбасада во светот - Меѓаши се јавува како координатор на **компонентата 4** - односно "**дијалог и соработка на Граѓанските организации со владата, бизнис секторот и медиумите**". Покрај координацијата, Меѓаши е имплементатор на неколку проекти во рамки на оваа програма од кои во моментот се отпочнати два:

На средината на септември 2006 година отпочнавме со имплементација на проектот "**промоција на позитивни примери**" кој има за цел да ја подобри видливоста на резултатите од работата на граѓанските организации преку публикување на нивните најуспешни активности. До граѓанските организации (ГО) беше испратен повик за учество во публикациите преку аплицирање со активности кои се позитивен пример на работата на ГО. Рокот за аплицирање беше затворен на 30 ноември, а пристигнати се повеќе од 30 апликации од граѓанските организации со опис на активности за кои сметаат дека се добар пример кој направил некаква промена во заедницата и кои треба да бидат публикувани и достапни на пошироката јавност. За избор на најдобри практики беше формирана комисија, која во месец Декември 2006 год. се состана и направи селекција и избор на најдобрите практики кои ќе влезат во првата едиција. Уредувањето на едицијата е отпочнато, а за уредник на Програмскиот Одбор на ГПМ беше избран Горан Величковски.

Од 1ви Октомври 2006 година отпочна и имплементацијата на проектот "**промоција на волонтерството**" чија цел е да се промовира и мотивира поширокото граѓанско учество и поддршка на граѓанските организации преку зајакнување на волонтеризмот. Во рамки на проектот ќе биде изработен водич за волонтери кој во чекори ќе го објаснува начинот на кој може да се стане волонтер, што тоа значи и кои се можностите за волонтирање во ГО. Драфт-верзија на водичот е веќе изработена, а во периодот што следи содржината ќе биде искристализирана по што ќе се премине во фаза на негово печатење и дистрибуција.

Водичот ќе биде испечатен во 15000 примероци од кои 12000 на Македонски и 3000 на Албански јазик. Во периодот од февруар до април ќе бидат одржани 4 промоции на водичот на 4 различни факултети во Р.М.

Нова fundraising акција во соработка со училиштето НОВА

Од неодамна, Првата детска амбасада во светот- Меѓаши почна со изработка на украсни фигури/магнети како дел од активностите за собирање средства. Фигурите, кои се изработени од специјален пластифициран гипс, рачно ги боеја волонтерите на Меѓаши, учениците од гимназијата НОВА и холандските членови на Интернационалното здружение на жени.

Досега се изработени преку 500 парчиња од овие украсни фигури, со чија продажба се собраа 16.000 денари. Дел од собраните средства ги инвестиравме во изработката на касичките за донации а останатите ги искористивме за материјали за бесплатните детските работилници во Амбасадата Меѓаши. Украсните фигури засега можат да се купат на специјалните настани кои ги организира Амбасадата Меѓаши или директно во нашите простории на Коста Новаковиќ 22а.

Во моментот, рачната изработка на фигурите се одвива насвистина бавно, но, од септември изработката на фигури ќе биде вклучена како редовен проект во програмата на гимназијата НОВА.

ВНАТРЕШНО РАСЕЛЕНИТЕ ЛИЦА ОД ПРИФАТИЛИШТЕТО НА МЕЃАШИ, ПО 5 ГОДИНИ СЕ ВРАТИЈА ВО СВОИТЕ ДОМОВИ

Четири семејства од прифатилиштето на Првата детска амбасада во светот - Меѓаши, по пет години конечно се вратија во своите нови домови.

Семејствата се вселија во прифатилиштето за да избегаат од ужасот на конфликтот во 2001 година, на ко беа непосредни сведоци во нивното Арачиново. Осум жители на прифатилиштето беа деца, од три се родија во нрго. За време на летото, семејства се преселија во сопствените домови во Скопје и Куманово, и полека се прилагодуваат на локалниот живот. Ивана и санела се запишаа во срени училиштат, а Андријана и Марија во нови основни училишта. Јована од оваа година е прваче, додека Аце, Никола и малта Марија на училиште ќе тргнат наредната година.

УЧЕСТВА

Волонтерите/ките на Првата детска амбасада во светот - Меѓаши, во изминатиов период имаа можност да бидат учесници на повеќе семинари и курсеви и тоа:

- Ирина Носачева, волнтерка на СОС телефонот за деца и млади, беше

пријавена како учесник на меѓународниот семинар во Брашов, Романија. Семинарот, кој се одржа од 22. до 26. мај 2006 беше на тема “Од мултикултурни до интеркултурни заедници”, во организација на Советот на Европа.

➤ Интернационалниот летен камп за млади беше одражан од 23 - 30 . 07. 2005 во Бачки Моноштор, Сомбор.

На овој камп партиципираа млади од экс- југословенските простори и тоа од Хрватска, Босна и Херцеговина, Македонија, Словенија и Србија. Како претставници од нашата амбаса беа следниве волонтери: **Мирхан Сулимановски, Снежана Постољовска, Азрина Дупљак, Магдалена Павловска и Татјана Насевска .**

➤ **Студиска посета на Miramida Грожњан, Истра**

Од 4 до 11 септември во Хрватска, во организација на Miramida, Грожњан беше организирана студиска посета. Учесници беа професори (од кои 3 членови на нашата организација) од средни мултиетнички училишта вклучени во работата на граѓански здруженија од Босна и Херцеговина, Хрватска и Македонија. Како членови од нашата организација кои учествуваа на овој семинар беа професорките: Нада Јанковиќ, Зумрета Јакупи и Кате...Им благодариме на: домаќините, Balkan Civil Society Development Network, и МЦМС за вниманието и поддршката.

➤ Во декември 2006 год. Татјана Палчевска - сметководителка учествуваше на еден семинар за сметководители.

ДОНАЦИИ

Амбасадата Меѓаши од почетоците на своето работење спроведува и развива активности од социјално хуманитарен карактер.

Ангажманите на социјална служба при Првата детска амбаса во светот - Меѓаши се насочени кон обезбедување и набавка на хуманитарна помош во храна, облека, обувки, хигиенски средства за 15 социјално загрозени семејства и на 4 семејства од нашето некогашно прифатилиште.

Благодарност до донаторите:

Македонски Телекомуникации, Стопанска Банка, Росана, Прографика, Рамстор, Пексим компјутери, Nextsense, Вива сокови, Јого Меркур, Авизо, Фуга, Тродат и Лозар.